

ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЈА за 400 талентирани ученици

Склучен на ден _____ година помеѓу:

1. **МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**, со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ ББ, 1000 Скопје, претставувано од министерот м-р Панче Кралев (во натамошниот текст: како давател на стипендија) од една страна и

2. _____ од _____,
(име, татково име и презиме)
со адреса на живеење на ул. „_____“ бр.____,
со ЕМБГ _____, ученик во _____ година во
„_____“ - _____ во учебната
(назив на средното училиште)

2011/2012 година (во натамошниот текст: како корисник на стипендија) од друга страна.

Член 1

Предмет на овој договор е обезбедување и користење на стипендија за талентиран ученик кој е запишан во јавните или приватните средни училишта во Република Македонија, согласно Конкурсот за доделување на 400 (четиристотини) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2011/2012 година, со бр.08 – 7719/2 од 06.12.2011 година (во натамошниот текст: како Конкурсот), утврдување на износот на стипендијата и регулирање на правата и обврските на договорните страни.

Член 2

Давателот на стипендијата од учебната 2011/2012 година на корисникот на стипендијата му обезбедува стипендија во месечен износ од по 1.500,00 денари, за девет месеци во годината (без месеците јуни, јули и август).

Член 3

Давателот на стипендијата се обврзува стипендијата од член 2 на овој договор да ја исплаќа на трансакциска сметка на корисникот на стипендијата.

Член 4

Корисникот на стипендија се обврзува:

1. Редовно да ја запишува наредната годината на образование, да **постигне континуиран успех од најмалку 4,00** согласно Конкурсот и да го заврши средното образование во рокот предвиден со Законот за средното образование.

2. На почетокот на секоја учебна година, до давателот на стипендијата да достави потврда за запишана наредна година на школување и сведителство со

остварен успех од претходната година, **најдоцна до 30 септември секоја година** до завршувањето на средното образование.

3. Во случај на промени чие настанување влијае врз условите за стекнување или користење на правото на стипендија, како што се: промена на училиштето, прекинување на понатамошно школување, добивање стипендија или кредит од друга установа или фирма, престој во странство, како и други промени, должни се за тоа да го известат давателот на стипендијата во рок од 15 дена од денот кога настанала промената.

4. На денот на потпишувањето на договорот да достави број на трансакциона сметка, од било која банка во Република Македонија, на која давателот на стипендијата ќе врши исплата на средствата од член 2 на овој договор.

Член 5

Правото на користење на стипендија престанува доколку:

- корисникот на стипендија не ги исполнува обврските од член 4 на овој Договор;

- не ја заврши годината на школување;

- не ја запише наредната година на школување и најдоцна до 30 септември не достави потврда потврда за запишана наредна година на школување и сведителство со остварен успех од претходната година;

- не го заврши школувањето во рокот предвиден со Законот за средното образование;

- ја заврши годината на школување со успех помал согласно предвидениот во Конкурсот;

- добие стипендија или кредит од друга установа или фирма за што е должен веднаш да го извести Министерството.

Член 6

Во случај на спор странките се согласни по истиот да решава Основниот суд Скопје II Скопје.

Член 7

Овој договор е составен во три еднообразни примероци, од кои два за давателот на стипендијата и еден примерок за корисникот на стипендијата.

Договорот се смета за склучен откако ќе го потпишат договорните странки.

ДАВАТЕЛ НА СТИПЕНДИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

**МИНИСТЕР,
м-р Панче Кралев**

КОРИСНИК НА СТИПЕНДИЈА

(име и презиме)

(име и презиме на родител, старател)